

ПОДРУЖНИЦА:
Штета број:
Број на полиса:
Важност од:

**ПРИЈАВА ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА
ВОЗДУХОПЛОВЕН ОБЈЕКТ
КАСКО / ОДГОВОРНОСТ**

I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ :

1.Осигуреник:, ЕМБГ/ЕДБ:

Место и адреса на живеење / Седиште :, ЕМБС:

Е-маил: Тел.број:

Дали оштетениот ја пријавува штетата по :

☐ Каско осигурување ☐ осигурување од одговорност (наведете ја формата на осигурување на бродот)

Дали оштетениот предмет е осигурен со некоја друга полиса ?

☐ Не ☐ Да , со број на полиса, во осигурителна компанија

II. ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ОБЈЕКТ :

Тип на воздухопловен објект : Регистарска ознака

Број на воздухопловна дозвола Име на пловниот објект

Дали воздухопловниот објект бил претходно оштетен ?

Доколку ДА Ве молиме да ги наведете старите оштетувања и дали над истите е извршена поправка ?

.....

III. ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТНИОТ НАСТАН :

Штетниот настан се случи на ден: (во колку часот) : на место:

Во моментот на штетниот настан времето беше

Штетата била пријавена во надлежна полициска станица / надлежен воздухопловен орган во:

Дали е направен Алкотест / Земена крв и урина на/од учесникот во незгодата ? да не (заокружи)

Доколку не е направен Алкотест , од кои причини истото не е сторено ?

Име , презиме и адреса на лицето кое управувало со воздухопловот во моментот на несреќата

Дозвола за управување : Важност од до

Дали имало очевидци / сведоци на настанот ? (да се наведат со име, презиме и адреса)

.....

Изјава за околностите под кои се случил штетниот настан :

.....

• точната положба (географска, надморска височина, насока на летот) на леталото во моментот на оштетувањето

• што, според вас, беше причина за штетата

Опис на оштетување на воздухопловниот објект:

IV. ОШТЕТЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА И ПОВРЕДЕНИ ЛИЦА :

Во несреќата се оштетени следните предмети :

..... сопственост на

Во несреќата повредени се следните лица (име, презиме, адреса, вид и степен на повреда)

Во моментот на несреќата во пловниот објект се наоѓале следните патници (име, презиме, адреса):

Во прилог на Пријавата се согласувам и ја доставувам следната документација потребна за решавање на предметната штета:

Јас долупотпишаниот изјавувам дека сум/не сум ДДВ обврзник: ☐ сум ДДВ Обврзник ☐ не сум ДДВ Обврзник.

и дека имам / немам право да барам одбиток на влезен ДДВ за горенаведеното возило: ☐ да ☐ не

IV. ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ :

Одобриениот износ на штета во согласност со важечките услови за осигурување да се исплати на следната трансакциска сметка:

Број : Банка

Сопственост на

ИЗЈАВА:

*Јас долупотпишаниот изјавувам дека сите податоци дадени во оваа пријава се точни и вистинити. Намерно лажно прикривање/прикажување на информации претставува кривично дело согласно позитивните законски норми и може да има за последица губење на правата од осигурување.

*Со потпишувањето на овој образец се согласувам со можноста Триглав Осигурување АД, Скопје да ги доставува сите документи и обрасци во електронска форма на е-маилот на оштетениот наведен во точка I од пријавата.

☐ да ☐ не

*Во согласност со Законот за заштита на лични податоци изјавувам дека сум согласен наведените лични податоци, да бидат употребени, обработени, регистрирани и зачувани од страна на осигурувачот Триглав Осигурување АД, Скопје, со цел да се изврши верификација и проверка во остварувањето на неговото право од осигурување, како и во други случаи утврдени со закон.

*Информациите за заштита на личните податоци се објавени во Политиката за приватност на веб-страницата www.triglav.mk.

Во На ден

ОШТЕТЕН